

Изработила: \_\_\_\_\_, училиште \_\_\_\_\_

Почеток на неделата: број на час: 40		датум:		Тема: Алгебарски рационални изрази Наставна единица: Операции со алгебарски дробки		Клас
Време	Цели на учење	Критериуми за успех	Активности		Ресурси	Доказ за постигнување
			Опис	Форми и техники		
05 мин	<ul style="list-style-type: none"> <li>- да извршува операции со алгебарски дробки</li> <li>- да применува операции со алгебарски дробки</li> <li>- да стекнува навикни за упорност, точност и уредност во работата</li> </ul>	Ученикот треба да <ul style="list-style-type: none"> <li>- извршува операции со алгебарски дробки</li> <li>- применува операции со алгебарски дробки</li> <li>- стекнување навикни за упорност, точност и уредност во работата</li> </ul>	Преку дискусија во која учествуваат сите ученици се повторува постапка за множење и делење на дробки	3 Бура на идеи	Однапрет подготвени реченици	Набљудување, прашања, одговор, дискусија
30 мин			Во дискусија со учениците наставникот презентира постапка за множење на алгебарски дробки, потоа им задава задачи со кои учениците вежбаат одредување производ на алгебарски дробки. Во дискусија со учениците наставникот презентира постапка за делење на алгебарски дробки, потоа им задава задачи со кои учениците вежбаат одредување количник на алгебарски дробки.	П, 3 <b>Знам сакам да научам</b>	Однапрет подготвени задачи	Набљудување, прашања, одговор, дискусија
05 мин			Повторување за собирање на алгебарски дробки	3 <b>Знам сакам да научам</b>	Однапрет подготвени прашања	прашања, одговор,
<b>Организација Детали за диференцијација/ групи/ улога на возрасен ( поврзано со активностите)</b>			<b>Забелешки / можности за проширување/ домашна работа</b>			<b>Клучна терминологија</b>
<b>Вовед:</b> Организирана е целата паралелка при што со практичен пример се бара од учениците да повторат за множење и делење на дробки . Во првиот дел преку дискусија со учениците наставникот презентира постапка за множење на алгебарски дробки, учениците работат во парови или групи од по четворица, им се задаваат примери со кои учениците вежбаат множење алгебарски дробки. Во вториот дел преку дискусија со учениците наставникот презентира постапка за делење на алгебарски дробки,			<b>Проширување на знаењата на учениците кои завршиле:</b>  <b>Домашна работа:</b> Задачи од учебник стр. Зад			Множење, алгебарски дробки Делење алгебарски дробки

Изработила: \_\_\_\_\_, училиште \_\_\_\_\_

учениците работат во парови или групи од по четворица, им се задаваат примери со кои учениците вежбаат делење алгебарски дробки.		
--	--	--